



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ
Бр.11-10
23.01.2014 година
Скопје

Врз основа на член 6 став 1 алинеја 16 и член 141 став 7, а во врска со член 152 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ("Сл. Весник на РМ", бр.184/13), на барање бр.11-10 од 13.01.2014 година, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на 02-та седница, одржана на 20.01.2014 година, врз основа на заклучокот бр.02-425/7 од 21.01.2014 година, донесен на истата седница, на **Македонски Телеком АД - Скопје**, му ја издаде следната:

**ПОТВРДА ЗА
РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.51**
на програмски сервис
за реемитување преку јавна комуникациска мрежа

1. Регистрираниот програмски пакет, како целина се дополнува со следните телевизиски програмски сервис и тоа:

1.1 Програмски сервис на домашни радиодифузери					
Реден број	Назив на програмскиот сервис	Оригинален јазик на емитување на сервисот	Дали програмскиот сервис е титлуван и на кој јазик	Времетраење на договорот	Дали програмскиот сервис се реемитува во кодиран облик
1	ТВ Чеграни (регионален)	албански	не	01.01.2016	не
2	ТВ Ускана (регионален)	албански	не	01.01.2016	не

1.2 Програмски сервис на странски радиодифузери					
Реден број	Назив на програмскиот сервис	Оригинален јазик на емитување на сервисот	Дали програмскиот сервис е титлуван и на кој јазик	Времетраење на договорот	Дали програмскиот сервис се реемитува во кодиран облик
1	Extreme Sports	англиски	не	01.11.2014	да

2	CBS Reality	англиски	не	01.11.2014	да
3	Tring Max	албански	не	28.02.2014	не
4	Tring Comedy	албански	не	28.02.2014	не
5	Tring Super	албански	не	28.02.2014	не
6	Tring Shqip	албански	не	28.02.2014	не
7	Folk +	албански	не	28.02.2014	не
8	Tring Tring	албански	не	28.02.2014	не
9	Tring Planet	албански	не	28.02.2014	не
10	3 Plus	албански	не	28.02.2014	не
11	Vision Plus	албански	не	28.02.2014	не
12	News 7	албански	не	28.02.2014	не

2. За секој одделен програмски сервис, Потврдата важи заклучно со денот на истекување на договорот за уредени авторски и други сродни права за програмскиот сервис.
3. За секоја промена на регистрираниот пакет програмски сервиси, операторот на јавна комуникациска мрежа е должен да ја извести Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
4. Потврдата важи од денот на нејзиното издавање.
5. Примерок од Потврдата да се достави до:
 - Операторот на јавна комуникациска мрежа;
 - Секторот за спречување на пиратеријата и заштита на авторското право и сродните права;
 - Агенцијата за електронски комуникации на РМ;
 - Координативното тело за интелектуална сопственост при Влада на РМ.

**Агенција за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги**

Претседател,

д-р Зоран ТРАЈЧЕВСКИ, с.р